



Прогрес - Институт за социјална демократија
во соработка со

Меѓународниот центар „Олоф Палме“, Фондацијата „Калеви Сорса“ и
Фондацијата „Фридрих Еберт“, Канцеларија во Македонија
распишуваат



К О Н К У Р С

за учесници на деветтата Политичка академија за социјална демократија во 2017/2018 година

Политичката академија е образовен проект, дизајниран како академски курс и тренинг. Главна задача на Академијата е да образува и тренира индивидуи коишто ги споделуваат социјалдемократските вредности и коишто во своите секојдневни активности влијаат и ги обликуваат политичките одлуки во Македонија.

Политичката академија ќе им овозможи на учесниците теоретско знаење, но и практични вештини и способности во областа на политичкиот систем, социјалдемократската идеологија, политичкиот и партискиот менаџмент и политичката комуникација и односите со јавноста. Овие цели ќе се реализираат во рамките на четири или пет циклуси на тридневни викенд семинари со модули од горенаведените области во периодот од декември 2017 година до јуни 2018 година. Првиот семинар ќе се одржи во средината на декември.

Услови за учество

Право да конкурира за учеството на Академијата има:

1. секој државјанин на Република Македонија
2. на возраст од 21 до 40 години,
3. ангажиран е или сака да биде активен во општествениот и политичкиот живот на Македонија,
4. ги споделува социјалдемократските политички, економски, социјални и општествени вредности,
5. има основно знаење од општествените науки и терминологија,
6. активно познавање на англискиот јазик.

Потребни документи за учество

1. Биографија со наведени контакт - податоци
2. Писмо за мотивација

Селекција на кандидатите

Кандидатите ќе бидат селектирани врз основа на личните постигнувања (вклучувајќи го и академското образование,

неформалното образование, работното искуство и пракса) наведени во биографијата и писмото за мотивација, како и етничката, религиозната, половата, регионалната и социјалната разноликост во Македонија. Сите пријавени кандидати ќе бидат известени за резултатите од селекцијата, најдоцна, до 7 декември 2017 год. по електронска пошта. Дел од селектираните кандидатите може да бидат повикани на дополнително усно интервју во периодот од 11-13 декември 2017 год. Непотполни документи нема да се разгледуваат!

Поднесување на документите

Документите за пријавување треба да се поднесат, најдоцна, до **3 декември 2017 година** на е-маил: pa@progres.org.mk

ВЕ МОЛИМЕ БЕЗ ТЕЛЕФОНСКИ ЈАВУВАЊА!